

Пишуваат:
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

CANON FAX L2000

Сè во едно и едно за сè - така на најдобар начин се опишува мултифункционалниот уред, кој во себе обединува многу повеќе од основните операции, покрај скенирање, печатење и факс размени. И покрај големата конкуренција, компанијата Canon се погрижи да остане на врвот на пазарот. Откако ќе ослободите простор и квалитетна енергетска мрежа, со оглед на тоа дека овој уред може да потроши струја и до 1KW и прописно да го инсталирате, бидете убедени дека единствено што ви останува е да ја дополнувате касетата со капацитет од 500 листа и по 5.000 испечатени листа да го замените тонерот кој во овој Canon модел е од типот FX-7. Квалитетот на скенирање на Fax L2000 има резолуција од 600, додека квалитетот на ласерско печатење е многу висок, дури 1200dpi. Брзината на печатење изнесува до 18 копии во минута, брзината на скенирање е 1.2 секунди и



содржи од 32 до 64 mb внатрешна меморија. Можно е и мрежно поврзување од сите типови, со што овој модел ги извршува сите потребни функции за деловно работење.

ЧИТАЧ ЗА ПРСТИ

Многумина деловни луѓе имаат проблем со помнењето лозинки и разни шифри, кои ги користат за заштита и за пристап до нивните податоци. Microsoft го реши овој проблем така што во своите компоненти, како што се тастатурата или глумчето, смести уред кој претставува читач на отпечатокот од прстот. На овој начин клиентите ќе бидат растоварени од многуте информации кои треба да ги помнат, со што и работата добива динамичка димензија. Со софтверот кој се нуди многу брзо се влегува во базите на податоци, а и неговото користење е многу едноставно. Овој производ е адаптиран на сите Mi-



crosoft апликации, со што неговата употреба е масивна и на сите полиња. Овој тип заштита не се препорачува задатотеки од строго доверлив тип, токму кај нив е подобра употребата на лозинка, препорачуваат експертите.



ПОВЕЌЕ ОД MP3 PLAYER



Преносливите мемориски уреди сосема ги заменува старите добро познати дискети, со што и самите ние како корисници држиме чекор со технологијата. Барањата заедно со практичноста се единственото мото на источниот свет, па затоа и сите технички решенија се многу прифатени од страна на корисниците. Овој пат Mercury се пофали со своите мали миленици, кои содржат меморија од 128mb и имаат опција за слушање радио. Доколку меморискиот капацитет не е исполнет, тогаш на него можете да снимите и радиопренос, со што неговите можности доаѓаат до израз. Застапени се два модела и тоа IXA 321i кој е послаб и личи на класичен USB мемориски стик, совршен е во поглед на мултимедијалните способности (MP3 и Windows Media Audio) апликации и има пет начини на подесување на звукот во различен стил: Classic, Rock, POP, Normal i Live.

Полуксузниот модел IXA 520i составен е од два сегмента. Во едниот дел е сместена мемориската картичка од 128mb интегрирана меморија, а на другиот дел се наоѓаат командите за управување. Поседува квалитетен FM тјунер со што може да се пофали во однос на другите модели.



WEB КАМЕРИ ИЛИ НЕШТО ПОВЕЌЕ?



Иако дигиталните фотоапарати се во тренд, WEB камерите сè повеќе доаѓаат до израз кај информатичката технологија. Производителите почнаа да вложуваат повеќе во овие минијатурни уреди, со оглед на нивните досегашни карактеристики. Тие веќе содржат поквалитетни вградени леќи, совршен дизајн и прифатлива цена.

Компанијата Logitech многу ги усоврши своите производи во поглед на оптичкиот дел, со што резолуцијата на сликата изнесува 640x480 пиксели, овозможено е автоматско следење на видливите објекти и најважното - зголемена е on-line брзината, со што е овозможено поефикасно користење на камерата на Интернет, поседува автоматски зум, а при автоматско фотографирање се штелува фотографијата, нејзината острина и дозата на осветленост.

